

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx април 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга за прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2022 година
 - за категорија домаќинства во износ од 7,88 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 10,68 ден/м³.
 - за 2023 година
 - за категорија домаќинства во износ од 7,95 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 11,06 ден/м³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
 - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
 - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2024-2026 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 мај 2022 година.

Образложение

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга

поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-120/20 од 12 јуни 2020 година (во понатамошниот текст: Барање).

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година, УП1 бр. 08-120/20 од 23 јули 2020 година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 8,33 ден/м³ за 2022 година и 8,40 ден/м³ за 2023 година.

Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година беше објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.192 од 27 јули 2020 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 став (7) од Правилникот, давателот на водната услуга е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, да достави согласност од Советот на општината во утврдениот рок.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година УП1 бр. 08-76/22 од 24 март 2022 година, и го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/22 од 30 март 2022 година.

Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение од хх.хх.2022 година свика подготвителна седница со предмет на разгледување предлог текст на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година.

На хх.хх.2022 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната сеница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Градоначалникот на општина Кичево, Државниот инспекторат за животна средина, Заедницата на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС, Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, Здружението на даватели на комунални услуги - АДКОМ, Организацијата на потрошувачи на Македонија, како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите.

На подготвителната седница покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, присуствуваа претставници на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево....

Анализа од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги

По направената анализа на доставените податоци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	9.849.150	10.038.678
Количина	денари	1.137.896	1.139.542
Домаќинства тарифа	денари	7,88	7,95
Останати тарифа	денари	10,68	11,06

Оперативните трошоци за регулираниот период 2022 – 2023 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на остварениот приход од водната услуга прочистување на отпадни води во вкупно остварениот приход на претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите се утврдени да изнесуваат 4.739.502 денари за 2022 година и 4.853.250 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се утврдени да изнесуваат 46.592 денари за 2022 година и 45.499 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се утврдени да изнесуваат 8.909 денари за 2022 година и 8.180 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на бројот на вработени кои работат за водната услуга прочистување на отпадни води во вкупниот број на вработени во претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите се утврдени да изнесуваат 4.673.538 денари за 2022 година и 4.785.703 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се утврдени да изнесуваат 36.191 денари за 2022 година и 33.231 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци се утврдени да изнесуваат 112.523 денари за 2022 година и 103.320 денари за 2023 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се утврдени да изнесуваат 20.300 денари за 2022 година и 18.640 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е изнесува 161.130 денари за 2022 година и 139.653 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 1.465 денари за 2022 година и 1.259 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 49.001 денари за 2022 година и 49.944 денари за 2023 година.

Количините се утврдени да изнесуваат 1.137.896 m³ за 2022 година и 1.139.542 m³ за 2023 година.

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници – домаќинства од Кичево изнесува 7,88 ден/m³ за 2022 година и 7,95 ден/m³ за 2023 година, додека пак за категоријата на корисници – останати регулаторната тарифа изнесува 10,68 ден/m³ за 2022 година и 11,06 ден/m³ за 2023 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-76/22
xx април 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски